

Дали Тито Петковски е третата опција на македонската политичка сцена, која ќе ги апсорбира политички неопределените граѓани, но и политички субјект кој има цел да го собере незадоволното членство од партиските ограноци на СДСМ?

Дали ваквиот начин на неговото појавување нема некоја поинаква заднина - да го "спаси" довчерашниот лидер на СДСМ, Црвенковски, кој не се согласува со потезите на актуелниот лидер Бучковски.



■ Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

и дел од незадоволните од општинските ограноци на СДСМ? Всушност, во анализата за резултатите од локалните избори се покажа дека голем удел, за ваквиот епилог, имаше и апстиненцијата на нивното незадоволно членство.

ОДМЕТНУВАЊЕ

Каде има дим има и оган, можеби има вистина во овие шпекулации, зошто во последно време односите меѓу актуелниот и поранешниот лидер на СДСМ, сега шеф на државата, се заладени. Црвенковски не е многу задоволен од потезите кои ги прави неговиот наследник во СД-

вата. Дали можеби има отстапување од она што е предвидено во партијата, зошто факт е дека иако Црвенковски го замрзна своето членство во СДСМ, тој сепак ги влече главните потези во партијата.

Веќе струјат и други информации дека сепак Петковски нема многу да се оддалечи од најголемата македонска партија на власт, затоа што преку својот политички субјект, можно е да коалицира со Социјалдемократскиот сојуз. Дека навистина сè ова има некаква заднина покажува и фактот што Тито Петковски, иако секогаш се покажувал во поинакво светло од раководството,

ФРАКЦИОНЕРСТВОТО ЗАВРШИ СО РИВАЛСТВО

Долгогодишниот фракционер Тито Петковски конечно раскрсти со својата матична партија СДСМ и најави формирање на своја, која ќе биде позиционирана лево од центарот, а ќе биде промовирана кон крајот на ноември. Значи ли ова дека конечно се случува пресврт на македонската политичка сцена? Дали Петковски е долгоочекуваната трета опција во државата, која ќе стави крај на црно-белиот свет, зошто се покажа дека Третиот пат не ги исполни очекувањата на граѓаните. Во овие моменти вниманието е насочено кон овој довчерашен сдсmoveц, кој многу пати знаеше да реагира поинаку од раководството во неговата партија, но сè уште останала неразјаснета дилемата зошто во последен момент секогаш се повлекуваше.

Дали ваквиот начин на неговото појавување нема некоја поинаква заднина, зошто веќе во политичките кулоари струјат информации дека тој ја формира партијата за да го "спаси" довчерашни-



ГИ СОБРА ЛИ ТИТО ПЕТКОВСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ НА ТРИФУН КОСТОВСКИ?

от лидер на СДСМ, Црвенковски, но и да ги собере незадоволните, негови сега веќе ексопартијци, од лидерувањето на Владо Бучковски, но

СМ, кој иако е шеф на Владата, пред сè, го рефлектира севкупното мислење на партијата, од која всушност дојде и претседателот на држа-

секогаш бил во врвот на партијата. Тој е еден од основачите на СДСМ, а и во сите досегашни парламентарни состави бил пратеник од нејзините редови.

Дали на Социјалдемократскиот сојуз му се случи вировското сценарио и дали одметнувањето на Петковски може да ѝ наштети на партијата. Петковски не очекува раскол во раководството на партискиот врв, но не знае што ќе се случи со општинските организации. Јавноста се прашува и што ќе се случи со министерот за финансии, Никола Поповски, кој важи за еден од некогашните добри соработници на Тито Петковски, кој му беше шеф на Изборниот штаб кога Тито се кандидираше за претседател? Дали и тој ќе замине со Петковски? Сега засега нема такви најави, но се шпекулира оти неговата економска политика не наидувала на полна поддршка од премиерот.

"Јас сум еден од основачите на СДСМ и не би ја напуштил партијата ни кога таа лошо би се однесувала. Ќе

дојдат времиња кога таа ќе може да се поправи", рече Поповски.

Сепак, блискоста на Поповски со Петковски се почувствува и во овие моменти. Министерот за финансии потенцира дека Петковски не се одметнува, туку дека веројатно почувствувал оти во СДСМ нема место за политиката со која се занимава и тоа е негов став.

И покрај тоа што сдсмовците не сакаат да си признаат, сепак овој потег на Петковски ги размрда, а на владејачката партија ѝ претстои ново мобилизирање на членството пред претстојните парламентарни избори. Нашите извори велат дека партијата веќе дала налог да се пререгистрира партиското членство. Така ќе го знаеле и вистинскиот број на социјалдемократите, но и бројот на сигурните гласови за парламентарните избори. Членовите добивале писма од партијата. Во нив заедно со новите пристапници имало и допис во кој се барало уште еднаш пред изборите да ѝ излезат во пресрет на партијата.

КРЕАТИВЕН УМ

Иако Петковски ѝ стави крај на неизвесноста, односно од двете варијанти, да се повлече или да формира своја партија, се одлучи за втората, сепак сè уште не е јасно што се случува со скопскиот градоначалник Трифун Костовски. Како што е познато, тој веќе два пати го менуваше ставот за формирањето сопствена партија. Првиот пат потенцира дека неговите зборови биле извадени од контекст, односно не е сигурен за таа идеја, а вториот пат изјави дека сака да направи нова партија која би ја предводел тој, но оти нема тим.

"Јас сакам да профилирам кадри и индивидуи кои ќе имаат, пред сè, интегритет во областите во кои дејствуваат. Сакам да создадам тим. Само така можеме да успееме. Имам чувство дека сиот интелектуален потенцијал, кој може да биде навистина локомотива за развојот на Македонија, е длабоко скриен во

себе. Како да се плашат да се појават и да се етаблираат во политиката", изјави Костовски.

Значи, неговата идеја е да ги мотивира луѓето кои не биле во политиката, а истакнува дека кај себе не ги сака актуелните политички фигури и партиски дисиденти. Ако внимателно ги анализираме работите, можеме да дојдеме до констатација дека Костовски и Петковски имаат слична идеја - да го соберат интелектуалниот труд.



ТРИФУН КОСТОВСКИ ЖИВЕЕ ОД ПРОФИТ, ВЕЛИ ПЕТКОВСКИ, А ЦЕЛНА ГРУПА НА ТИТОВАТА ПАРТИЈА СЕ ЛУЃЕТО КОИ ЖИВЕАТ ОД ПЛАТА

Но, дали интелектуалниот труд го собра само Петковски? Нашите извори велат дека интелектуалците, поведени од она што се случи со "Форумот за Македонија 2001 година", кој го финансираше Трифун Костовски, но и со Граѓанското движење, му ја откажуваат "љубовта" на актуелниот градоначалникот на Скопје.

"По 15 години политички плурализам и парламентарна демократија, состојбата во Македонија не се менува на подобро. Има многу невработени, не се нудат нови работни места, имаме лоша економска и социјална состојба. Затоа треба да се здружат

луѓето кои мислат слично и да понудат идеи за подобра Македонија, за да не останеме заробени на една политика која се покажа како неуспешна", изјави Петковски.

Во Иницијативниот одбор на неговата партија нема актуелни пратеници, а има докажани интелектуалци, универзитетски професори, успешни бизнисмени, студенти. Во Иницијативниот одбор на Титовата партија има и двајца Албанци.

мнуваше и Костовски, а во своите редови ја посакува и Тито Петковски:

"Иако со Лилјана Поповска за оваа идеја не сум разговарал, моја оценка е дека таа е одлично профилиран политичар и секоја партија би сакала да ја има во сопствените редови", изјави тој.

Пратеничката Поповска, по најавите на скопскиот градоначалник дека Лилјана Поповска и Тито Петковски "се добредојдени ако се формира новата партија", потенцира: "Не гледам дека постои политичка групација со сериозна програма за обнова на Македонија, туку само поединци растрчани на сите страни, кои дејствуваат некоординирано. Јас сум заинтересирана да работам во политиката на ефикасен начин. Продолжувам да работам како пратеник заради остварување на барањата и потребите на граѓаните".

Во една колумна таа напиша дека "никому не му требаат рециклирани програми во ново пакување". На Македонија ѝ требаат "јасна мисла, сериозна акција и целосна посветеност" при што "не било упатно да се употребува нечие име како цвет на ревер".

Иако, сè уште не се знае името на партијата на Тито, јавноста веќе почна да ѝ кумува. Се слушнаа информации за тоа дека новиот политички субјект ќе се вика АМПА - Акциона политичка алтернатива или Социјалдемократска алтернатива. Веќе се вртат и имињата на оние кои би влегле во таа партија: поранешниот битолски градоначалник Силјан Мицевски, поранешниот министер Јован Андонов-Реган итн...

Сепак, прашање е колку и оваа политичка партија ќе ги оствари очекувањата на граѓаните, зошто искуството покажа оти сите партии многу ветуваа, а кога доаѓаа на власт ги забораваа ветувањата. Оваа партија, барем како што најавува Петковски, нема да ветува, туку ќе настапува со конкретни програми во секоја област. На првата наредна седница на ЦО на СДСМ, пошироко пред Бучковски, Петковски ќе ја елаборира причината за своето заминување.